

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14 и 10/15), министерот за здравство донесе

**УПАТСТВО
ЗА МЕДИЦИНСКОТО ЗГРИЖУВАЊЕ ПРИ ПАЦИЕНТ ВО НЕСВЕСНА
СОСТОЈБА**

Член 1

Со ова упатство се утврдува медицинското згрижување при пациент во несвесна состојба.

Член 2

Начинот на медицинското згрижување при пациент во несвесна состојба е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на медицинското згрижување при пациент во несвесна состојба по правило согласно ова упатство.

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено обrazложение за причините и потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што истото од страна на докторот соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за практикување на медицина заснована на докази при пациент во несвесна состојба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/14).

Член 5

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2599/1

27 февруари 2015 година

Скопје

МИНИСТЕР

Никола Тодоров

ПАЦИЕНТ ВО НЕСВЕСНА СОСТОЈБА

МЗД Упатство

13.4.2013

- Основи
- Ургентни постапки
- Евалуација на причините за изгубена свест
- Клинички преглед на пациент со изгубена свест
- Поврзани извори

ОСНОВИ

- Пациентот во несвесна состојба не може да комуницира, не исполнува команди.
- Несвесната состојба е резултат од дисфункцијата на двете хемисфери или заради нарушување на ретикуларната супстанција во мозочното стебло.
- Повеќе причини доведуваат до несвесна состојба, а некои од нив доведуваат до витална загрозеност (табела 2). Дијагнозата и третманот би требало истовремено да се одвиваат.
- Ургентното интервенирање ќе го скрати времето, потребно за откривање на причината на несвесната состојба и ќе овозможи благовремено започнување на третманот.
- Ресусцитација.

УРГЕНТНИ ПОСТАПКИ

1. Реагирајте според ABC постапките (аерација, дишење, циркулација).
 2. Превенирајте аспирација.
 3. Исклучете присуство на гликемија или третирајте ја.
- Ургентната интервенција може да вклучи и третман со тиамин (пред гликозата кај етиличарите).
 - Штом ќе се воспостават виталните функции, итно треба да се откријат причините за нарушувањето на свеста. Очевидците на настанот се од големо значење, особено се важни податоците во врска со претходните негови заболувања и користените лекови.

ЕВАЛУАЦИЈА НА ПРИЧИНите ЗА ИЗГУБЕНА СВЕСТ

- Акронимот **МИДАС** е корисен потсетник на важните причини, како и на причините кои може да се третираат: **Менингит-Интоксикација-Дијабет-Аноксија-Супдурален хематом**.

Најчести причини за настанување на несвесна состојба

- Во клиничката практика причините за несвесната состојба може да се групираат во 4 главни категории:
 1. **Инtrakранијални структурни причини:**
 - Џеребрален инфаркт, церебрална хеморагија, церебрална контузија, мозочен тумор, церебрален апсцес или друга структурна лезија.
 - Супратенторијална причина која доведува до појава на: дисфазија, хемипареза, конјугирана девијација на погледот (пациентот гледа кон лезијата, спротивно од страната на парезата) и позитивен знак на Бабински на страната на хемипарезата.

- Инфратенторијална причина која доведува до појава на дискоњугација на очите, нистагмус, дисфагија, дисартирија, атаксија, хемипареза, девијација на погледот кон страната на парезата (пациентот гледа спротивно од лезијата), тетраплегија, обострано позитивен знак на Бабински, окципитална главоболка и повраќање.
 - Дијагнозата се базира на невролошкиот преглед и на неврорадиолошките испитувања. КТМ е дијагностичка метода на прв збор.
- 2. Системски или дифузни причини од церебрално потекло, како што е метаболната, токсичната, хипооксичната или септичната етиологија (60-70% од случаите):**
- Без невролошки фокален дефицит и знаци, симптомите се симетрични (нема унилатерални симптоми). Типичните знаци се состојат од: конфузност, поспаност, миоклонични конвулзии, неволни движења во вид на астериксис, тремор и миотични зеници (интоксикација со опијати).
 - Лабораториските испитувања ќе ја потврдат дијагнозата.
- 3. Инфекции на централниот нервен систем (менингоенцефалит, енцефалит):**
- Состојбата на пациентот сугерира на менингеална иритација: треска, закочен врат и конфузност пред запаѓањето на пациентот во несвесна состојба.
 - Дијагнозата се базира на резултатите од цереброспиналниот ликвор и од хемокултурата.
- 4. Епилептични или други напади и постиктаклини состојби:**
- Дијагнозата се заснова на очевидци кои ќе дадат податоци за нападите, за восприемливоста за добивање напади и електроенцефалографските наоди. Повредите од гризнатиот јазик упатуваат на состојба по епилептичен напад.

КЛИНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ПАЦИЕНТ СО ИЗГУБЕНА СВЕСТ

Општи статус

- Општиот статус вклучува преглед на главата, вратот, јазикот, кожата, stomакот, телесната температура, мириш на здивот, типот на дишење, кардиоваскуларниот статус, белодробната аускултација и преглед на екстремитетите.
- Да се бараат знаци за траума, инфекција, ригидитет на вратот, хипертензија, хипотензија, хронични заболувања (малигни, белодробни, хепатални, бубрежни, срцеви, имунодефицитни), интоксикација (знаци за убоди од игла).

Невролошки преглед

- Целта на невролошкиот преглед е да се локализира или да се исклучи церебралната лезија како причина за несвесната состојба.
1. Процена на нивото на свеста која постепено се продлабочува:
 - Отворање на очите (можеби ќе биде неопходно да се делува со звучна дразба), моторен одговор (ако е потребно, одговор на болна дразба, како што е притисок на супраорбиталната или стерналната регија) и говорен одговор.
 - Варијациите во Glasgow Coma Scale (табела 1). Реакциите на пациентот да се регистрираат во медицинската документација.
 2. Невроофтальмологски преглед:
 - Мозочните центри кои се одговорни за свесната состојба и за нејзината детериорација се сместени во близина на структурите за движење на очните јаболка во мозочното стебло. Затоа испитувањето на очите е важно.
 - Да се проверат: pupиларниот одговор (големина, симетрија, светлосна реакција), оптичката папила (венска пулсација, папилоедем, крвавења) и подвижноста на очните јаболка (во крајната положба, спонтани движења и, ако е неопходно, и окулоцефаличниот рефлекс).
 - Окулоцефаличен рефлекс: главата на пациентот бргу се свртува од една кон друга страна→погледот треба да остане фиксиран на истото место.

- Знакот на куклени очи: погледот го следи вртењето на главата→знак за лезија во мозочното стебло.
3. Рефлекси со потекло од мозочното стебло:
- Тест за рефлексот на очниот капак и корнеалниот рефлекс-функција на горниот дел на понсот.
 - Тест за рефлексот на кашлање (одговор при трахеална аспирација)-функција на долните делови на понсот.
 - Окулоцефаличниот рефлекс е исто така рефлекс од мозочното стебло и претставува индикатор за функционирањето на долните делови на понсот.
4. Невролошки унилатерални симптоми:
- Секоја разлика меѓу двете страни треба да се нотира, одговорот на спонтаните движења, одговорот на болка, тонусот и рефлексите на екстремитетите и знакот на Бабински.

Табела 1. Glasgow Coma Scale

Критериуми		Бодови
Отворање очи	Спонтано	4
	На вербална команда	3
	На болка	2
	Нема одговор	1
Моторен одговор	Одбива команди	6
	Локализира болка	5
	Се трага од болка	4
	Флексија од болка	3
	Екстензија од болка	2
	Нема одговор	1
Вербален одговор	Ориентиран	5
	Конфузен	4
	Несоодветно	3
	Неразбирливо	2
	Нема одговор	1
		Вкупно 3-15

Ургентни состојби

- Некои пациенти во несвесна состојба може бргу да завршат со смрт ако се остават без третман. Со таа цел, со помош на клиничкиот преглед на болниот треба неодложно да се идентифицираат или исклучват следниве состојби (табела 2):

Табела 2. Причини за несвесна состојба кои доведуваат до витална загрозеност

Причини за несвесна состојба кои доведуваат до витална загрозеност
<p>1. Брза експанзија на интракранијалниот процес кој се заканува со хернијација и компресија на мозочното стебло:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нивото на свеста бргу се продлабочува. • Пупилите се асиметрични, една дилатирана и фиксирана (окуломоторна пареза). • Ова е неврохируршка итност, потребно е итен КТМ.
<p>2. Зголемен интракранијален притисок:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Појава на главоблка, повраќање и папилоедем. • Ова е неврохируршка итност, потребно е итен КТМ.

<p>3. Несвесна состојба кај болен со антикоагулациски лекови или со предиспозиција за крвавење:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Фокални невролошки знаци и промени во нивото на свеста. • Сомнение за церебрална хеморагија, додека не се докаже спротивното. • Ова би можело да биде неврохируршка итност, потребно е итен КТМ.
<p>4. Базиларна тромбоза:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Типични знаци и симптоми како: спастичност, продлабочена свест, неразбирлив говор, нарушување во движењата на очите, хемипареза или тетрапареза. • Ова е невролошка итност, неопходен е итен КТМ (+КТ-ангиографија) или МР (+МР-ангиографија).
<p>5. Бактериски менингит:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Типични знаци и симптоми: треска, вратна закоченост, епилептични напади и промени на кожата (петехии). • Третманот треба веднаш да почне. Дијагнозата се базира на резултатите од ликворот (+хемокултура).

Лабораториски испитувања

- Почетните испитувања треба да вклучат:
 - ЕКГ и рентгенографија на белите дробови;
 - Гликемија и гасни анализи;
 - CRP, целосна крва слика;
 - CK, TnT (trinitro toluol);
 - Креатинин, уреа, Na, K, Ca;
 - ALT, gamma-GT;
 - APTT, INR;
 - Среден млаз од урина, уринокултура;
 - Серумски етанол и серумски испитувања за интоксикација.

Неврорадиолошки испитувања

- КТМ
 - Првата метода на избор кај пациент со изгубена свест.
- МР на мозокот
 - Метода која се предлага како понатамошно испитување, откако ќе се направи КТМ;
 - Претставува попрецизна/посуптилна метода за испитување на задната мозочна јама, мозочното стебло и на белата мозочна маса.
- КТ ангиографија, МР ангиографија
 - Методи кои треба неодложно да се изведат само ако детектираната васкуларна причина влијае во изборот на третманот што ќе следи, како што е сусpekцијата на базиларна тромбоза, синус тромбоза, церебрален васкулит или каротидна дисекција.

Други испитувања

- ЕЕГ:
 - Се прави по сознанието дека несвесната состојба му претходела на епилептичниот напад или ако се постави сомнение за неконвулзивен статус епилептикус.
 - ЕЕГ може да даде информација за метаболно нарушување (хепатична кома) или инфекција (херпес енцефалит).
- Ликвор:
 - Анализата на ликворот може да упати на сомнение за инфекција (или на инфламациско заболување на централниот нервен систем) ако етиологијата на несвесната состојба останала неразјаснета.

- Во анализата на ликворт треба да бидат вклучени: изгледот на ликворт (ксантохромија), клетките, протеините, гликозата, присуството на бактерии-серологија (сuspекција на инфекција). Две одделни епрувети со примерокот од ликворт треба да се обезбедат за соодветните анализи.

ПОВРЗАНИ ИЗВОРИ

Литература

- Stevens RD, Bhardwaj A. Approach to the comatose patient. Crit Care Med 2006 Jan; 34(1):31-41. **PubMed**
- Young GB. Coma. Ann N Y Acad Sci 2009 Mar; 1157():32-47. **PubMed**
- Authors: This article is created and updated by the EBMG Editorial Team Article ID: rel00246 (036.002) © 2014 Duodecim Medical Publications Ltd

Authors: Mikko Kallela and Perttu J. Lindsberg

Previous author: Kati Juva Article ID: ebm00751 (036.002) © 2014 Duodecim Medical Publications Ltd

1. **EBM Guidelines, 13.4.2013, www.ebm-guidelines.com**
2. Упатството треба да се ажурира по 3 години.
3. Предвидено е следно ажурирање во 2016 година.

Упатството го ажурирала: Д-р Наталија Долненец-Банева

Координатор: Проф. Д-р Катица Зафировска